

Соопштение

за ВТОРАТА (летна) испитна сесија во учебната 2018/2019 година

се известуваат редовните и вонредните студенти на Природно-математичкиот факултет во Скопје, дека **ВТОРАТА (летна) испитна сесија во уч. 2018/2019 година** ќе се одвива во две декади и тоа:

прва декада во периодот од **03.06.2019 до 13.06.2019 год.**

втора декада во периодот од **17.06.2019 до 28.06.2019 год.**

- 14.06.2019 година е неработен ден, Духовден

Термините ги објавуваат институтите при факултетот. При правењето на распоредот треба да се внимава помеѓу двата термини, да има минимум 10 дена. (согласно чл. 45, од од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр.417, од 29 јануари 2019).

Студентите во втората испитна сесија, можат да полагаат испити, од предмети слушани во зимскиот и во летниот семестар во уч.2018/2019 година.

Студентите за да можат да пријават испит, треба да уредно да им е запишан летниот семестар во учебната 2018/2019 година, како и да имаат уредно земено потпис во индексот од предметниот професор.

- вонредните студенти и редовните студенти со кофинансирање кои се префрлени по нова студиска програма, при пријавување на секој испит заедно со пријавата за испит треба да достават уплатница за уплатени 200,00 денари за испит, уплатени на жиро-сметката на ПМФ.

Сите уплати се вршат на образец ПП50:

- назив и седиште на примач	ПМФ – Скопје
- банка на примач	НБРМ
- трансакциска сметка	100000000063095
- сметка на буџетски корисник на ПМФ	1600110804 788 19
- приходна шифра програманачин	723013 - 41-2

ЕЛЕКТРОНСКОТО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ

Втората испитна сесија во уч.2018/2019 година, во i-know системот www.iknow.ukim.edu.mk, е внесена како **(Летна) Втора испитна сесија 2019**

и електронското пријавување на испитите, ќе се одвива од **18.05.2019 до 28.06.2019 година**, и е **задолжително за сите** студенти на ПМФ, кои се водат во електронскиот систем.

Студентите, треба електронски да го пријават испитот, минимум два дена порано, пред датумот на полагање, за да може да се планира соодветна просторија.

Доколку, студентот не ги извршил обврските пропишани со студиската

програма од одредена предметна програма и не добил потпис, не може да пристапи на испит. (согласно чл. 39, од од Правилникот за условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на прв циклус (додипломски студии) и втор циклус студии (постдипломски студии) на Универзитетот „ Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр.417, од 29 јануари 2019).

Доколку студентот, не го има пријавено електронски испитот (два дена порано) и не достави пријава за испит (хартија) на самиот ден, кај предметните професори, се смета дека нема уредно пријавено испит.

Доколку имате проблеми поврзани со студиската програма (предмети, испити и сл.) пратете електронска порака со опис на проблемот, број на индекс, студиска програма за студентите на студии по:

- математика, физика, математика-физика, - keti@pmf.ukim.mk,
- биологија, биологија-хемија, етнологија и антропологија – lidija.mitevska@pmf.ukim.mk,
- хемија, географија, - ivanam.ristovska@pmf.ukim.mk;

За технички проблеми (заборавена лозинка, промена на мејл адреса и сл.), во пораката задолжително да се напише опис на проблемот, име и презиме на студентот и мејл адреса со која е регистриран во системот.

- boris@pmf.ukim.mk

Кратко упатство: поле "пријави" студентот треба да прати електронска пријава за испит за некој од запишаните предмети. На оваа страница се евидентираат сите испратени пријави од студентот за полагање на одредени предмети. Пријавувањето на предметите за полагање е овозможено само во периодот назначен од студентската служба. Во табела се прикажуваат сите предмети кои сте ги слушале и можете да ги пријавите. Предметите кои сакате да ги пријавите ги чекирате во полето од последната колона и од паѓачкото мени со понудени професори го избирате оној кај кој сте го слушале предметот. Со кликање на копчето "пријави" одбраните предмети се пријавуваат за следната сесија. Подолу во табела се прикажуваат сите пријавени предмети за следниот семестар.

Напомена 2

Студентите на ПМФ со запишан 18 семестар и само студентите од 16 семестар на студии по географија, пријавите за испит ќе ги поднесуваат на веќе вообичаениот начин за нив, шалтерот на студентски прашања.

Рокот за доставување на пријавите за испитите ќе се одвива во периодот од **03.06.2019 до 13.06.2019 г.**

17.05.2019 година

од Деканатот,

